


Мај 2022



МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА


Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk ☎ 02/3224-229

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Пазарите на капитал и покрај големите падови во првата половина од месец мај, на месечно ниво завршија без значителна промена во однос на претходниот месец. Волатилноста на пазарите беше предизвикана од загриженоста за високите стапка на инфлација, мерките на монетарните власти за сузбивање на истата како и глобалните геополитички ризици.

Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на месецот се намали за 0,13%, при што европскиот акциски индекс (STOXX 600) имаше пад на вредноста за 1,56%, додека остантите (презентирани) регионални индекси имаа мал раст. Од почеток на годината сите региони имаат намалување на вредноста при што глобалниот индекс ја намалија вредноста за 13,30%.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)


S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави

Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во текот на месецот вредноста на МБИ 10 индексот се намали за 3,31%. Во текот на месец мај раст на вредноста имаа акциите на Телеком, додека најголем пад на вредноста имаа Стопанска Банка Скопје со пад од 9,72% и Стопанска Банка Битола со пад од 8,86%. Од почеток на годината најголем раст имаа акциите на Телеком и Стопанска Банка Скопје со раст од 8,70% и 8,20% соодветно, а најголем пад имаа акциите на НЛБ Банка, кои ја намалија вредноста за 8,57%.



Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Континуирано високата стапка на инфлација и постепеното затегнување на монетарната политика на централните банки доведе до раст на приносите споредено со нивото на почетокот на годината. На крајот на месецот, највисок принос од анализираниите обврзници имаше македонската со принос од 5,61%, додека јапонската десетгодишна обврзница има најнизок принос од 0,24%.





Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028
Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

После големиот пад на почетокот на војната во Украина, руската рубља (RUB) целосно ја врати изгубената вредност во однос на еврото и го надмина нивото од почеток на годината за значителни 27,35%. Останатите валути во текот на месецот ја намалија вредност во однос на еврото, при што најголем пад имаше јапонскиот јен (JPY) кој ја намали вредноста за дополнителни 0,93% и американскиот долар (USD) со пад од 1,77% .



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг